

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи за годината
што завршува на 31 декември 2017 и**

Извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 - 2
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Белешки кон финансиските извештаи	5 - 24

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ (во натамошниот текст “Агенцијата”), кои се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2017 година и придружниот биланс на приходи и расходи за истиот период и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија објавени во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Агенцијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ (Продолжение)

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ, на ден 31 декември 2017 година, како и финансискиот резултат, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации што се применува во Република Македонија.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје
Соња Чулева, *Управител*



Соња Чулева, *Овластен ревизор*



Скопје, 19 март, 2018 година

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ**

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
За годината што завршува на 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2017	2016
ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ			
Приходи од надомест за користење одобрени дозволи за вршење на дејноста	4; 3.1; 3.2	66,203	66,232
Приходи од буџети и фондови	5; 3.2	45,442	56,289
Останати приходи	7	-	1,046
ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		111,645	123,567
РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ			
Материјални расходи и услуги	8	(7,832)	(6,622)
Други расходи	9	(12,436)	(10,184)
Капитални и други средства	10	(2,887)	(4,573)
Платени обврски за даноци и други трансфери	11	(7,755)	(7,306)
Плати и други надоместоци за вработените	12; 3.12	(46,279)	(46,355)
Финансиски трошоци-нето	6; 3.6	(12,833)	(19,940)
ВКУПНИ РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		(90,022)	(94,980)
ОСТВАРЕН ВИШОК / (ЗАГУБА) НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		21,623	28,587
Данок на добивка		(2,895)	(3,668)
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		18,728	24,919
Пренесен дел од вишок на приходи од претходни години		77,173	52,254
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ И ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		95,901	77,173

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017 се прифатени и одобрени од Раководството на Агенцијата на 27.02.2018 година.

Директор,
Д-р Зоран Трајчевски

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
АКТИВА			
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	13	92,295	77,138
Побарувања од комитенти	14; 3.8	23,536	22,823
Други побарувања и АВР	15	12,690	29,976
Залихи		18	11
		<u>128,539</u>	<u>129,948</u>
Нетекновни средства			
Нематеријални средства-нето	16; 3.7	20,057	25,288
Материјални средства-нето	16; 3.7	226,996	230,899
		<u>247,053</u>	<u>256,187</u>
ВКУПНА АКТИВА		<u>375,592</u>	<u>386,135</u>
ПАСИВА			
Долгорочни обврски			
Долгорочен кредит	18	<u>7,250</u>	<u>12,520</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	17; 3.9	3,810	7,415
Останати финансиски обврски	19	-	4,313
Пасивни временски разграничувања (ПВР)	20	19,700	19,095
Краткорочен дел на долгорочен кредит	18	1,860	9,420
Вкупно тековни обврски		<u>25,370</u>	<u>40,243</u>
Деловен фонд и акумулиран вишок на приходи			
Деловен фонд	21	247,071	256,199
Акумулиран вишок на приходи	21	95,901	77,173
Вкупно деловен фонд и акумулиран вишок на приходи		<u>342,972</u>	<u>333,372</u>
ВКУПНА ПАСИВА		<u>375,592</u>	<u>386,135</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ (во натамошниот текст: “Агенцијата ”) е независно регулаторно непрофитно тело со јавни овластувања во радиодифузната дејност.

Агенцијата е основана на 16.02.2007 година и е запишана во Централен Регистер на Република Македонија под ЕМБС бр.: 5171440.

Седиште: ул.Македонија бр.38 Скопје, Центар.

Приоритетна дејност: 84.13-Управување и давање помош за поуспешно деловно работење.

Работењето на Агенцијата до 2013 година е тесно поврзано со Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2005 и пратечките измени и дополнувања објавени во бр.103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013.)

На 26 декември, 2013 година е донесен Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во натамошниот текст: Законот), објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр.184/26.12.2013 година додека соодветните дополнувања / измени се објавени во “Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2004, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016 и 132/2017 година. Агенцијата се грижи за обезбедување на слободата и плурализмот на изразување; за постоење разновидни, независни и самостојни медиуми и економски и технички развој на дејноста.

Надлежности

Во согласност со член 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ги има следните надлежности:

- Се грижи за обезбедување на јавност во работата на радиодифузерите; заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги; охрабрува и поддржува постоење на разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни услуги;
- Превзема мерки во согласност со Законот во случаи на прекршување на неговите одредби или останатите прописи донесени врз основ на истиот;
- Се грижи за обезбедување заштита на малолетни лица;
- Донесува акти што произлегуваат од Законот;
- Се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на аудиовизуелните медиумски услуги;
- Утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација;
- Одлучува за доделување, одземање или продолжување на дозволите за телевизиско или радио емитување;
- Превзема мерки за времено ограничување на пренос и прием од странски држави, во согласност со член 45 од Законот;
- Донесува листа на настани од големо значење во Републиката, поттикнува медиумска писменост, врши надзор согласно членовите 28,29 и 30 од Законот, води регистри утврдени со Законот, спроведува истражувања и анализи, врши мерење на гледаноста или слушањето на емисии и го пропишува начинот на кој се извршува мерењето;
- Врши други работи утврдени со Законот и дополнувањата/измените.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Советот на Агенцијата е составен од 7 членови со мандат од 7 години, кои ги избира Собранието на Република Македонија. Со Одлука бр.07-2613/1 од 02.07.2014 година, објавена во “Службен весник на Република Македонија:” бр.100/03.07.2014 година.

Советот на 31.12.2017 година работи во следниот состав:

Име и презиме	Функција во Советот	Година на назначување
Лазо Петрушевски	Претседател	2014
Д-р Милаим Фетаи	Заменик-претседател	2014
Селвер Ајдини	Член	2014
М-р Алма Машовиќ	Член	2014
М-р Методија Јанчевски	Член	2014
Зоран Фидановски	Член	2014
Лазар Трајчев	Член	2014

Стручна служба

Стручната служба на Агенцијата на 31 декември 2017 година е организирана во следните организациони делови:

Назив на организациониот дел	Е-mail адреса на секторски раководител
Сектор за координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенцијата	d.ljubevska@avmu.mk
Сектор за програмски работи	e.janevska@avmu.mk
Сектор за правни и економско-финансиски работи	a.skerlev-cakar@avmu.mk
Сектор за стратешко планирање и авторски права	m.dovleva@avmu.mk
Сектор за информатичка поддршка и општи работи	arben.saiti@avmu.mk
Одделение за внатрешна ревизија	m.abduraimi@avmu.mk

Во согласност со член 22 од Законот, одредбите од Законот за државни службеници не се применуваат на вработените во Агенцијата.

Во 2016 година била донесена Одлука на Советот за именување членови на Привремена комисија за следење на медиумските претставувања. Во тек на истата година била донесена Одлука за престанок на мандатот на Привремената комисија.

Директор на Агенцијата

Директор на Агенцијата е Д-р Зоран Трајчевски. Директорот на Агенцијата има надлежности утврдени во член 20 од Законот.

Број на вработени

На 31.12.2017 година, Агенцијата има 50 вработени. (На 31.12.2016:50 вработени.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2017

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Финансиските извештаи на Агенцијата се изготвени во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" 24/2003, 17/2011 и 154/2015) односно Правилникот за сметководство на непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" 42/2003, 12/2009 и 175/2011.) Согласно наведениот Закон, Агенцијата не е обврзана да составува и поднесува Извештај за промена на фондовите и Извештај за паричните текови.

Билансот на состојба и Билансот на приходи и расходи на Агенцијата се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за сметковен план и билансите на непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 117/2005 и 11/2006.)

Во составувањето на овие финансиски извештаи Агенцијата ги применува сметководствените политики кои се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи, кои се засновани на сметководствената и даночната регулатива во Република Македонија.

Извештајна валута на Агенцијата е македонски Денар ("Денар.")

Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во илјади Денари, освен доколку не е наведено поинаку.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Аудио или аудиовизуелна медиумска услуга

Во согласност со член 3 од Законот, аудио или аудиовизуелна медиумска услуга е:

- a) Услуга која ја обезбедува давател на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга, која опфаќа каква било форма на економска активност чија примарна цел е обезбедување на аудио или аудиовизуелни програми за да се информира, забавува и/или образува пошироката јавност преку електронски комуникациски мрежи;
и
- b) Аудио или аудиовизуелна комерцијална комуникација.

3.2 Признавање на приходите

Признавањето на приходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека приходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположивост.

Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени (наплатени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Агенцијата остварува приходи од:

Надомест за обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (надомест за надзор)

Во согласност со член 142 од Законот, се наплатува годишен надомест во висина од 0,5% од вкупниот годишен приход на операторот кој реемитува програмски сервиси или на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, остварен со реемитување на програмски сервиси или со обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во текот на претходната календарска година или пократок период кога е почнато со давање на услугата. Надоместот се плаќа најдоцна до 15 април во тековната година на сметка на Агенцијата.

Надомест за Дозвола за телевизиско или радио емитување

Во согласност со член 68 од Законот, дозволата за телевизиско или радиоемитување ја доделува Агенцијата за одредено ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално,) а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата. Дозволите се одобруваат во постапка на јавен конкурс, а одлуката за доделување дозвола за телевизиско или радио емитување се објавува во Службен весник на Република Македонија и на веб страната на Агенцијата. Дозволите се издаваат за време траење од 9 години со можност за нивно продолжување.

Надоместот за одобрените дозволи се утврдува на начин утврден во член 80 од Законот, а се плаќа за наплатување за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата, во рок од 30 дена од денот на прием на фактурата издадена од Агенцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.2 Признавање на приходите

Радиодифузна такса

Во согласност со член 135 од Законот, радиодифузната такса претставува јавна давачка што служи за покривање на трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста на јавниот радиодифузен сервис, за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и за работа на Агенцијата. Радиодифузната такса се плаќа месечно во висина на трошоците за живот од претходната година објавен од Државниот завод за статистика. Наплатата се врши на сметка на ЈП МРТ од каде уплатените средства се насочуваат на корисниците наведени во член 135 од Законот. Согласно со измените на Законот објавени во “Службен весник на Република Македонија” бр.132/2017 година, радиодифузната такса е укината, а Агенцијата, добива надомест директно од Буџетот на Република Македонија. Надоместот изнесува 6% на 0,5% од вредноста на вкупниот Буџет на Република Македонија.

3.3 Признавање на расходите

Признавањето на расходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции.

Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период доколку се платени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во пресметковниот период.

3.4 Долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици

Исплатите во текот на годината по основ на долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици, се искажуваат како расход и истовремено како побарување, а кога се враќаат, се затвара побарувањето и се искажува приход.

3.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.6 Материјални (основни) средства

Материјалните (основните) средства на Агенцијата се состојат од градежен објект, опрема, мебел и возила и инвестиции во тек. Материјалните средства на Агенцијата иницијално се евидентираат по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната амортизација и одредени оштетувања доколку се утврдени.

Набавната вредност се состои од: куповна вредност, царини, даноци, такси, издатоци за превоз, сервисирање и ускладиштување, монтирање, проектни сметки, регистрации и други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност.

Набавната вредност се корегира за износите на доградба, реконструкција, адаптација и сл. (инвестиционо одржување.)

Одделните поправки, преправки, замена сервисирање и слично (тековно одржување), се евидентираат како расходи во Билансот на приходи и расходи.

Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода на отпис која доследно се спроведува од година во година.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки на материјалните средства на Агенцијата:

Опис	2017	2016
Градежен објект	2%	2%
Канцелариски мебел и опрема	12%	12%
Компјутери, патнички возила и телекомуникациска опрема	20%	20%
Останата опрема	10-15%	10-15%

Кога се добиваат донирани средства, тогаш нивната вредност се евидентира директно на зголемување на средствата и деловниот фонд. Амортизацијата се евидентира на терет на деловниот фонд со истовремено зголемување на акумулираната амортизација.

3.7 Побарувања

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис во согласност со Законот за облигациони односи, врз основ на одлука донесена од Агенцијата.

3.8 Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност.

Неизмирените обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на отпишаните обврски се признаваат како останати приходи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2017

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.9 Плати и надоместоци за плати

Агенцијата учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

3.10 Данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива во Република Македонија, основницата за пресметка на данок на добивка претставува добивка пред оданочување коригирана за износ на непризнаени расходи и одредени олеснувања, на која се аплицира стапка од 10% (2016:10%).

Данокот се плаќа секој месец со авансни плаќања врз основа на пресметката од претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна калкулација за данокот.

3.11 Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи и расходи се состојат од затезна камата на доспеани ненаплатени салда; приход од инвестирани средства и позитивни и негативни курсни разлики.

Приходот од камати се евидентира во извештајот на приходи и расходи во периодот во кој е добиена наплатата.

Затезната камата на задоцнети салда се евидентира во извештајот на приходи и расходи во кој е извршено плаќањето или 30 дена од денот на известување под услов обврската да настанала во периодот за кој се известува.

3.12 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Агенцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2017 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.13 ПРОЕКТИ

Во Агенцијата се исплатени средства за национално кофинансирање (НКФ) за проектот на Агенцијата од IPA TAIB 2011, „Обезбедување опрема за мониторинг на медиумски содржини што ги врши Агенцијата, EuropeAid/136311/IN/SUP/MK.“ Истиот се однесува за набавка на техничка опрема за мониторинг на медиумските содржини кој го врши Агенцијата согласно Законот и е со вкупна вредност од Еур 839.608,00. Истиот е исплатен во целост во 2017 година.

Во Агенцијата заклучно со 2016 година, заврши со спроведување Проектот во рамките на Програмата IPA TAIB 2009 - Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела од областа на телекомуникациите и медиумите за воспоставување на ефикасна регулаторна рамка за новите дигитални и мултиплеј услуги (*Enhancing the administrative capacities of telecom and media authorities for efficient of new digital and multiple play services.*) Во овој Проект партиципираа Агенцијата за електронски комуникации и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Вкупната вредност на Проектот изнесуваше Еур 854.900,00.

Партиципација на 2-те агенции изнесува 10% од вкупната вредност на Проектот, односно учеството на Агенцијата изнесува Еур 42,745,00. Плаќањето на сопственото учество е извршено преку Министерството за финансии на Република Македонија.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2016**

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.14 Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен весник на Република Македонија" како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред. број	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на договори за јавни набавки во бодови	Министерство за финансии на Република Македонија
2.	Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето при доделување на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
3.	Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за водење записник за отварање на понуди	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
4.	Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот за спроведување на постапката за јавна набавка	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
5.	Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.158/07
6.	Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	"Службен весник на Република Македонија" бр.157/07
7.	Упатство за пополнување на Извештајот за спроведена постапка	Министерство за финансии на Република Македонија
8.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Македонија
9.	Правилник за содржина на тендерска документација	"Службен весник на Република Македонија" бр.19/08
10.	Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавните набавки	бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во примена од 01.01.2008
11.	Правилник за формата и содржината на извештајот од спроведената постапка	"Службен весник на Република Македонија" бр.2/08
12.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со примена од 01.01.2008 година
13.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија
14.	Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
15.	Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
16.	Останати	2008-2017

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

**4. ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТ ЗА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈНОСТА**

	<u>Во илјади Денари</u>	
	<u>Годината што завршува на</u>	
	<u>31 декември</u>	<u>31 декември</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Приходи од надомест за за вршење на дејност	65,525	64,892
Други приходи	678	1,340
	<u>66,203</u>	<u>66,232</u>

Висината на надоместот го утврдува Агенцијата во согласност со член 60 од Законот за радиодифузна дејност.

5. ПРИХОДИ ОД БУЏЕТИ И ФОНДОВИ

	<u>Во илјади Денари</u>	
	<u>Годината што завршува на</u>	
	<u>31 декември</u>	<u>31 декември</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Приходи од фондови (радиодифузна такса)	42,268	56,289
Приход од Буџет на РМ	3,174	-
	<u>45,442</u>	<u>56,289</u>

Во согласност со Законот за радиодифузна дејност, Агенцијата добиваше 6% од наплатата на радиодифузна такса која корисниците ја уплатуваат на сметка на ЈП МРТ. Од октомври, 2017 година, Агенцијата добива директно од Буџетот на Република Македонија (6% на 0,5 % од вредноста на вкупниот Буџет на Република Македонија.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

6. ФИНАНСИСКИ (РАСХОДИ) / ПРИХОДИ - нето

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Приходи од камати	-	9
Приходи од курсни разлики	5	-
Трошоци за камати	(12,834)	(19,944)
Негативни курсни разлики	(4)	(5)
	(12,833)	(19,940)

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Други вонредни приходи	-	1,046
	-	1,046

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

8. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Потрошени канцелариски и други материјали, униформи и гориво	609	1,213
Потрошена енергија	2,452	2,466
Одржување	842	487
Други услуги	279	24
Транспортни услуги(пошта и телефонија)	1,251	1,186
Репрезентација	405	472
Наемнини	1,117	407
Други материјални расходи	877	367
	7,832	6,622

9. ДРУГИ РАСХОДИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Провизии за банкарско работење	93	88
Осигурување	236	158
Членарини за меѓународни и други организации	150	148
Интелектуални услуги	6,786	8,043
Останати расходи	5,081	1,747
	12,436	10,184

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

10. КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Градежни објекти (градба и адаптација)	-	138
Набавена опрема и мебел	2,831	3,875
Набавен софтвер	56	560
	<u>2,887</u>	<u>4,573</u>

11. ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
ДДВ и аконтации за ДД	8	108
Други расходи за меѓународна соработка-ИРА	7,747	5,406
Донирани средства	-	1,792
	<u>7,755</u>	<u>7,306</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

12. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Бруто плати на вработените	35,894	34,975
Надоместоци за јубилејни награди и други надоместоци	834	913
Дневници за службени патувања	1,475	1,670
Надоместоци за членови на Советот	7,682	7,512
Надоместоци за привремена комисија	394	1,285
	46,279	46,355

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Пари во банки-Денари	92,218	77,082
Пари во благајна -Денари	17	10
Пари во банки-девизни сметки	-	-
Пари во благајна- девизи	60	46
	92,295	77,138

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

14. ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Побарувања од комитенти за надомести	23,536	22,823
	23,536	22,823

15. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА И АВР

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Други краткорочни побарувања	420	5,489
Побарувања од вработени	32	33
Побарувања за ДДВ	659	470
Побарување за ДД	846	-
АВР	10,733	23,984
	12,690	29,976

Активните временски разграничувања (АВР) во износ од Ден 10,733 илјади (2016: Ден 23,984 илјади) се однесуваат на неисплатени обврски кон добавувачи за набавени материјални и нематеријални средства во износ од Ден 210 илјади (2016: Ден 2,043 илјади,) Ден 7,250 илјади за главница на кредит (2016: Ден 19,564 илјади,) камата за кредит Ден 1,860 илјади (2016: Ден 2,377 илјади,) осигурување во износ од Ден 126 илјади и набавка моторно возило Ден 1,287 илјади.

Кога се врши плаќање кон добавувачите, побарувањата за АВР се пренесуваат на трошоци за капитални набавки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Во илјади Денари)

	Немате- ријални средства	Градежни објекти	Опрема, мебел, возила	Инвести- ции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Состојба,					
1 јануари 2017	30,971	199,110	70,065	1	300,147
Набавки	-	-	3,244	-	3,244
Ревалоризација	412	2,987	677	-	4,076
Отпис (оттуѓување)	-	-	(2,507)	-	(2,507)
Состојба,					
31 декември 2017	31,383	202,097	71,479	1	304,960
Исправка на вредноста					
Состојба,					
1 јануари 2017	(5,683)	(1,991)	(36,286)	-	(43,960)
Исправка за годината	(5,502)	(1,991)	(8,127)	-	(15,620)
Ревалоризација	(141)	(60)	(282)	-	(483)
Отпис (оттуѓување)	-	-	2,156	-	2,156
Состојба,					
31 декември 2017	(11,326)	(4,042)	(42,539)	-	(57,907)
Сметководствена					
вредност					
на 31 декември 2017	20,057	198,055	28,940	1	247,053
Сметководствена					
вредност					
на 31 декември 2016	25,288	197,119	33,779	1	256,187

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

17. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2017	31 декември 2016
Обврски кон добавувачи во земјата	3,394	4,029
Обврски за данок на добивка	315	3,285
Други обврски кон вработени, работници и други физички лица	101	101
	3,810	7,415

18. ОБВРСКА ЗА ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ (Во илјади Денари)

Банка	Тековен	Тековен	Не-	Не-	Камата	Доспеаност/ рати
	дел	дел	тековен	тековен		
	2017	2016	2017	2016		
Комерцијална банка АД-Скопје						
Договор бр. 02-100-427/1 од 23.02.2015 година	-	7,044	7,250	12,520	5,40%р.а.	отплата од 23.02.2015 до 23.02.2021
Камата	1,860	2,376	-	-	декурзивно	
ВКУПНО	1,860	9,420	7,250	12,520		

На 23 февруари 2015 година, Агенцијата склучи Договор за кредит со Комерцијална банка АД-Скопје бр.02-100-427/1, во вкупен износ од Ден 40,000 илјади. Главницата на кредитот се отплаќа во вкупно 72 месечни рати, од кои првите 6 месечни рати се во износ од Ден 200 илјади/рата, а остатокот од 66 месечни рати, се отплатува во износ од Ден 587 илјади/рата.

На 25 јануари, 2017 година, Агенцијата изврши предвремено враќање на дел од кредитот во износ од Ден 10,000 илјади.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

19. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2017	31 декември 2016
Останати краткорочни финансиски обврски	-	4,313
	-	4,313

**20. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА (ПВР)**

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на 31 декември 2017	31 декември 2016
Пасивни временски разграничувања	19,700	19,095
	19,700	19,095

ПВР во износ од Ден 19,700 илјади (2016: Ден 19,095 илјади) се однесуваат на однапред пресметани приходи. Во моментот на наплата, се пренесуваат на приходите во Билансот на приходи и расходи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

**21. ДЕЛОВЕН ФОНД И АКУМУЛИРАН ВИШОК
НА ПРИХОДИ (Во илјади Денари)**

	<u>Деловен фонд</u>	<u>Акумулиран вишок на приходи</u>	<u>ВКУПНО</u>
Состојба, 1 јануари 2017	256,199	77,173	333,372
Нови набавки на материјални и нематеријални средства	3,244	-	3,244
Отпис/продажби на материјални средства	(2,507)	-	(2,507)
Ефект од ревалоризација на набавна вредност	4,076	-	4,076
Тековна амортизација/депрецијација на материјални и нематеријални средства	(15,620)	-	(15,620)
Ефект од ревалоризација на амортизација/депрецијација	(483)	-	(483)
Отпис/продажба ефект на амортизација-нето	2,144	-	2,144
Зголемување/(намалување) на залихи -нето	18	-	18
Оперативна нето добивка	-	18,728	18,728
Состојба, 31 декември 2017	247,071	95,901	342,972
Состојба, 1 јануари 2016	214,085	52,254	266,339
Ефект од движење во материјални и нематеријални средства и залихи -нето	42,114	-	42,114
Оперативна нето добивка/(загуба)	-	24,919	24,919
Состојба, 31 декември 2016	256,199	77,173	333,372

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

22. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Значајни настани после датумот на известување не се евидентирани.

23. ВАЛУТНИ КУРСЕВИ

Официјалните валутни курсеви применети на денот на Извештајот на финансиската состојба на ставките кои се деноминираат во странски валути на 31 декември, 2017 и 2016 година се следни:

	<u>31 декември, 2017</u>	<u>31 декември, 2016</u>
1 EUR	61,4907	61,4812